

Вреднувајте ја „зелената страна“ на животот и пријавете се на работилници за одржлива потрошувачка и рециклирање

Приватно научниот институт ИЕГЕ објавува повик за учество во работилници за европскиот проект - Работилници и креативни акции кон одржливи практики (TREASURE).

Институтот ИЕГЕ има 20 (дваесет) отворени места за ученици од 13-18 годишна возраст од основни и средни училишта од Тетово, Неготино и Скопје.

Еден од најважните приоритети на проектот е развивање на вештини за креирање одржливи практики, поттикнување на тимско работење и решавање на комплексни проблеми.

Учениците ќе имаат можност да учествуваат во **интерактивна** настава водена од меѓународни тренери со примена на иновативни практики и современи алатки.

Учениците ќе работат тимски и ќе развиваат идеи за создавање здрава иднина за нашата земја со одржлив начин на живот, зелени вештини и стратегии кои се одразуваат на економијата, општеството и животната средина.

Учеството во проектот ќе се одвива во **3 фази**:

- Една работилница за запознавање со темата и генерирање на почетни идеи за предлог проекти (**22-23 Април**)
- Една работилница за планирање на предлог проекти - акции (**Септември**)
- Реализирање на акциите (**Октомври**)

Првата работилница ќе се одржи на **22-23 Април од 8 до 16 часот**. Најдобрите 3 идеи ќе бидат реализирани и финансирани во износ од **500 евра**.

Програмата ќе се спроведува на англиски јазик.

Критериуми за учество во програмата се:

- Учесниците да се помеѓу 13-18 годишна возраст
- Учесниците треба да се редовно запишани во основно или средно училиште во Неготино, Тетово или Скопје
- Солидно познавање и говорење на англиски јазик
- Отворена, комуникативна и креативна личност

Доколку сакате да бидете дел од работилницата, пријавете се на ana.tomik@iege.edu.mk со назнака Апликација за работилница TREASURE **најдоцна до 17 април 2018 година**.

Програмата ќе ја имплементираат домашни и меѓународни предавачи со долгогодишно професионално искуство од следниве институции:

- *Приватно научен Институт ИЕГЕ од Македонија;*
- *Czech Environmental Partnership Foundation од Чешка,*
- *Hungarian Environmental Partnership Foundation од Унгарија,*
- *Perfect Project од Полска,*
- *SYTEV од Словачка.*

Проектот е финансиран од International Visegrad Fund. Повеќе информации за проектот може да дознаете на: www.iege.edu.mk/index.php/en/treasure/